

|                                                                                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1.СУДОВИ</b>                                                                                     | <b>ОСНОВЕН СУД РАДОВИШ</b>          |
| <b>2.СУДИИ</b>                                                                                      | - Предвидени судиски места- 6       |
| - Број на предвидени места                                                                          |                                     |
| - Број на пополнети места                                                                           | - Пополнети судиски места- 4        |
| <b>3.СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ</b>                                                                          | - Предвидени места- 45              |
| - Број на предвидени места                                                                          |                                     |
| - Број на пополнети места                                                                           | - Пополнети места- 31               |
| <b>4.Нерешени нормирани предмети од претходен период</b>                                            | - 517 предмети                      |
| <b>5.Прилив на ново примени нормирани предмети во судот</b>                                         | - 960 предмети                      |
| <b>6.Вкупен број на нормирани предмети во работа во судот</b>                                       | -1477 предмети                      |
| <b>7.Вкупен број на нормирани решени предмети во судот</b>                                          | - 1121 предмети                     |
| <b>8.Вкупен број на нормирани нерешени предмети во судот</b>                                        | - 356 предмети                      |
| <b>9.Предвидена просечна ориентациона норма на судот</b>                                            | -100%                               |
| <b>10.Вкупно остварена ориентациона норма на ниво на судот</b>                                      | -114,04 %                           |
| <b>11.Вкупен број на стари предмети постари од 3, 7 и 10 години од претходниот период</b>           | - 7 (седум) КУИКП над 3(три) години |
| <b>12.Вкупен број на решени стари предмети, постари од 3,7 и 10 години</b>                          | 1 предмет (КУИКП)                   |
| <b>13.Вкупен број на погрешно заведени предмети на ниво на судот со причини за грешната заверка</b> | ./.                                 |
| <b>14.Вкупен број на ненормирани нерешени предмети од претходниот период</b>                        | - 169 предмети                      |
| <b>15.Вкупен број на примени ненормирани предмети</b>                                               | - 593 предмети                      |
| <b>16.Вкупен број на ненормирани предмети во работа</b>                                             | -762 предмети                       |
| <b>17.Вкупен број на ненормирани решени предмети</b>                                                | -586 предмети                       |
| <b>18.Вкупен број на ненормирани нерешени предмети</b>                                              | -176 предмети                       |
| <b>19.Податоци за работата на канцеларијата за односи со јавност</b>                                |                                     |
| - Број на поднесоци доставени до јавната канцеларија                                                | - 2 поднесоци                       |
| - Број на доставени одговори од јавната канцеларија                                                 | - 2 одговори                        |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>20.</b> Број на одржани седници на судиите во судот                   | - 5 (пет) одржани седници                                                                                                                                                                   |
| <b>21.</b> Број на одржани седници на одделите на судот                  | - нема оддели во Судот бидејќи бројот на судиите е помал од 5 (пет) потребен за постоење на оддел согласно Судскиот деловник.                                                               |
| <b>22.</b> Вкупен број на одржани расправи со тонско снимање             | . / .                                                                                                                                                                                       |
| <b>23.</b> Вкупен број на предмети во кој е извршена електронска достава | Во 151 предмети. Дел од адвокатите се регистрирани и е отпочнато со електронска достава на писмената, но се уште се немаат регистрирано сите адвокати на подрачјето на Основен суд Радовиш. |

Со почит,

Основен суд Радовиш  
Претседател,  
Костадин Петров